

Напата припрема за излегување во партизани да терат уште есента 1941 година. Тоа го подготвуваше комунистичката партија и нејзините постари членови на Комунистичката партија.

Се впуштивме во една страшна и срува војна, млади недораснати за таква неописива тешка и неиздржлива надчовечка страдалничка борба. Уште во најубавото време партијата како напредни омладинци ме прими во нејзините граники т.е. не власпитуваше да бидиме против фашизмот-окупаторот и тоа од првите денови доаѓањето во напатаземја. Ни зборуваше неговата нечовечка власт , тешко, тепање убивање, силовање интернацији, логори текок физички труд. Ни даваше летоци да читаме кои беа против мрачниот фанизам кој сакаше целиот свет да го овладее.

Ние уште растевме уште на лебот му викавме мамо ~~дифтериј~~ дај ми папо а не мајко дајми леб. Исто така и на таткото не му викавме татко туку тато. Не знаевме како се пушка со ~~душка~~ леворвер. Имамве по 17-18 години, но Комунистичката партија на Македонија и Комунистичката партија на Југославија не направија да бидеме бестрашни ; нас куршум не не пробива ние сме многу јаки ние треба се да издржиме . Само така можеме да створиме македонска држава. Така јас со мите другари од с. Подмочани а јас од с. Гричари и тоа: Коста Кусаковски-Саве, Наумовски Јордан ^{Калче}, Глобочки Ицо -Мирче, Ивков Крсте Велко и јас Димитровски Круме Слободан-Мичо. На покана од партиската организација од с. Подмочани и политичкиот комесар на одредот "Даме Груев" на 28 август 1942 година ~~станавме~~ ^{стапивме} во овој одред. Сите ние си мислевме е сега станавме комити. ~~Жити~~ не домислуваме што таму не очекува. Зедовме една страшна заклетва да се бориме со непријателот до последна капка крв. Што е на нас да ја чуваме тајната што тута ке ја разбереме да се жртвуваме за другарот ако му е потребна своја помош , за издајство и дезертерство и тајни ти судит одредскиот суд а за тоа следува само смртна казна. Бевме подучувани последниот залак леб и што друго било го подари со својот другар.

Се приклучивме до одредот во с. Болно. НИ беше многу тешко. На лисје подсобрани под тебе но штом ке се завртиш тие ке побегнат од тебе ними ништо не ги држи за да бидат секојпат под тебе. ТЕ сега остануваш на здрава нерамна земја која те тупи те на грбот те на рамото или на колк.

Непријател број 2 беа вошки. Ние, новодојдените дојдени со чисти алишта сите вошки се преферила на нас. Ето бела што е ова кревет нема, постела нема, покрив нема, а вошки колку да сакаш. Скоро секој ден имавме час за кршење на вошки, мајку му нивна како од земја излегуваа. Секогаш полни бевме со нив.

Бугарскиот окупатор не спие. Одредот "Даме Груев" му создаваше многу неприлики на бугарските команданти од гарнизоните на Ресенскиот, Битолскиот и Охридскиот. Исто така има мака и ~~маки~~ обавештајната служба од спомнатите градови. Овој прославен одред "Даме Груев" со акцијата што ја направи на 2 август 1942 година на ден Илинден во селото Смилево. Потоа на 19-20 август 1942 година во селото Кажани (участакот) полицијата поточно со една друга тактика на војување против одредот "Даме Груев" почнаа да затвараат сумливи напредни луѓе. Те така наидоа на една важна личност од покретот баш во тоа време одма по нападот на Кажани тие Полицијата го затвараат Сарафов Цане од село Лера Битолско. Овај Цане е бил секретар на партишка келија, член на Револуционски комитет, физичката структура над него пристанува да соработува за нив. Така да по акцијата на одредот во Кажани кој се повлекол према Гопеша Лера другарите се јавиле кај Цане за Храна и други потреби, не знаејќи дека Цане е сега полицајски човек. Се јавиле при него за храна и други потреби Цане му јавуват на полицијата за средба со штабот од одредот "Даме Груев". Цане заедно со полицијските началници испланирале каде Одредот да го наместат на заседа. Тоа било избрано на реката Шемница каде одредот требало да помине. Но сега Цане не носи ни храна ни други работи. Нити пак дошол да ги предводи другарите каде што требало да одат. Другарите од одредот сами решиле да одат на планираното место. Штом почне да ја поминуваат реката Шемница згрмиле пушко митролези и шмајри. Но за дреќа без жртви во одредот бил ранет само еден другар. Сега во овие денови Цане провалува партиски организации те провалата дојдува до селото Гавато затворен е и тогашниот секретар на Комитетот Бенев Коле. Коле зборува. Беше затворен во градот Ресен.

Тука ме фате битолската полиција, ме преферила во Кажани. Тогаш го видов Цанета како слегува од бугарскиот автомобил. Слушнав како му вели на бугарските агенти. Штом тие сакаат да ни ги затворат нашите куќи тогаш ние нивните ке ги затвориме. Од Гавато провалата се прошире на Преспански терен. Прво беше провалено целото сопотско и ~~и~~ тука низ цела Преспа што беше под бугарска окупација.

Беа позатворени сите партииски келими скоецките организации и симпатизери, беше позатворен целиот околиски комитет. Бва толку браздено и вешто го направи обавештајната служба што никој на тоа не помислуваше, па ни Стефан Наумовски ниту Богоевски Мите па ни секретарот на околискиот комитет Теговски Димитраќи. Те сега во оваа бугарска акција преку овие затвореници со употреба на физичко мачење требаше да се дојде до човекот кој одржува директна врска со Одредот.

Секако таква врска со Одредот е најдена казано му беше на бугарите тачно каде е Одредот. Ова признавање е дадено на 11.IX.1942 година. Највероватно околу ручек време. Затоа што на 11.IX. при вечерта бугарската војска по направениот нивни план за блокирање на јаделот терен каде што е бил сместен Одредот. Пред овој момент јавено ни е од партииски човек од Ресен да Одредот е провален. Другарите Стив, Мире, Свештарот, јевчарот, Панде беа многу вознемирени. Цели пет, шест дена стално идеја другари од селото болно и известуваа што се случува со затварањето во селата Сапотско, Златари и гр. Ресен, и други места.

Многу кобно и несфатлива ситуација за партијата тоа е претешко да се опишат како овие што бугарскиот ѕрбински фашизам ги затворе бар половината да дојдеа во партизани.

Одлука - на 11 на вечерта да се Одредот префрли на Бигла планина. Во првиот мрак се доближавме до џадето. Тој момент неможам да го заборавам (вистина а за смеење Свештарот нареди да не некој тушне да не пушти воздух, оти непријателот може по мирисот да не сети. Не се заборава и тоа што тогаш за сречка наша Бугарите ги местете заседите и се расправаа каде да биди заседата. Ова нив на расправа ја искористи-вме и непримитно преминавме преку џадето према месноста Курјак над село Кривени. Нај борците и сега не мачи зашто Стив и Мите Богоевски останаа тука. Сега нај и најстрашниште денови за нас како да кажам обвите со црнилата за нашите раководители. За загинувањето на Стив и Мите ја слушнавме од Ѓорче Свештарот. На 12 септември рано еден авион го надлетува логорот а ние го исмејуваме што ке пушкат на празно. Слушнавме доста пукотици. Авионот имаше задача да не растури. Ние да се поделиме поединечно и во бегство и да налетуваме на нивните заседи кои беа на сите страни поставени. Местото беше блокирано од сите страни и тоа: Од страна на селото Петрино према Охрид кој напредувал Охридскиот Гарнизон. Од правецот на Касарната до манстирот Јанкоец Ресенскиот гарнизон. Џадето го држеше Битолскиот гарнизон од манстирот Јанкоец па се до местото завојот, кривините Буково.

И низ шумата со цел да се спојат со Петринската страна тоа било војник до војник. Можело само пиле да прелетат. Кога вака беше срдисан теренот Охридскиот гарнизон во Стрелце напредува со пушкање кон логорот со цел да не нападнат да одише кон цадето. Така овој Охридски гарнизон оди према Цадето. И некое време излегол на цадето и се спои со ~~Охридскиот~~ ^{Битолскиот} односно со војниците од двата гарнизони, кои го обезбедувале Цадето. Не бараде насекаде. Ние тука не бевме. Еден дел од Ресенската војска се уште се наоѓал над селото Болно низ шумата. Највероватно да со ними бил и издајникот кој му кажал каде се наоѓаат Мите и Стив. Те тие се упатиле кон тој правец. Така и почнала борбата со Мите и Стив од една страна и бугарската војска. Тие на овој начин се убиени и Мите и Стив нашите највисоки раководители. На 12 септември 1942 г. Швентарот со Илиевски Славе Стево борец од одредот одат во с. Кривени при братму на Стево и му даваат задаток да утре дента на 13 септември Стерјо дојде кај Мите Богоевски и му однесит писмо напишано од Швентарот. Стерјо на 13 септември оди за Болно но поминува кај манастирот Света Богорица кај ~~Манастирот~~ ^{Танковец}. Тука Стерјо се скриваа со некој зелани и во разговор со нив за пушкањето на бугарите тие му рекле да Богоевски Мите е убиен а со него уште еден друг човек. Така се оваа вест Стерјо се враќа во Кривени. Но по пат кај село Изашта разбрал друга вест да еден партизан е фатен од бугарите (Богрич Леон). На вечерта на 13 Стерјо дојде во логорот Курјак и ја казаа жалната трагедија за другарите. Швентарот не построи во строф и сите со солзи на очите му одадовме почит со едноминутно молчанье. На вечерта на 13 септември кршење од жал тргнавме во логорот Гричи рид. Натака иако ни е описано во поранешните исказувања.

27.09.1987 год.

Димитровски Круме Мичо

Ресен